

Врз основа на чл.22 ст.1 т.6 и чл.50 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ бр.5/02“) и чл.51 ст.1 т.15 од Статутот на Општина Куманово („Сл.весник на РМ бр.13/03, 13/07 и 8/15), Градоначалникот на Општина Куманово, на ден 26.07.2016 година, донесе

## **ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЦ „ГРАДСКИ БАЗЕН - КУМАНОВО“**

### **I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 1**

Со овој Правилник се уредуваат: начинот на користење, правилата за однесување на посетителите, оддржувањето на редот, хигиената, безбедноста и други прашања од значење за работењето на СРЦ „Градски базен - Куманово“ (во понатамошниот текст: Градски базен).

#### **Член 2**

При влегувањето на Градскиот базен, секој посетител е должен да се запознае и да ги почитува одредбите на овој Правилник, како и да се придржува кон истите за сето време на посетата и користењето на Градскиот базен.

Со купувањето на влезницата на Градскиот базен, посетителот го прифаќа Правилникот, потврдува дека истиот го прочитал и дека целосно е запознаен со неговите императивни одредби, битни за одговорно користење на услугите на истиот.

Посетителот се легитимира со купената влезница за сето време на неговиот престој и потврдува дека е свесен за последиците кои произлегуваат од кршењето на правилата на Градскиот базен.

### **II. ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ**

#### **Член 3**

Посетителите на Градскиот базен се обврзуваат да ги почитуваат следните правила:

1. Посетителите, можат да ги користат услугите на Градскиот базен, во согласност со одредбите од овој Правилник;
2. Посетителите, можат да ги користат услугите на Градскиот базен, само доколку уредно имаат платено влезница за истиот (единечна, единечна месечна, семејна дневна или годишна карта);
3. Правните лица, основните, средните училишта и акредитираните факултети и универзитети, трговските друштва регистрирани за обука на пливачи и регистрираните клубови за ватерполо и пливање, можат да ги користат услугите на Градскиот базен доколку уредно имаат склучено договор за користење и постапено по обврските превземени во истиот по основ „начин на плаќање“;
4. Правните лица, основните, средните училишта и акредитираните факултети и универзитети, трговските друштва регистрирани за обука на пливачи и регистрирани клубови за ватерполо и пливање, со потпишување на договорот за користење, задолжително потпишуваат изјава со која ја превземаат и гарантираат здравствената состојба и безбедноста на своите ученици/пливачи за време на оддржување на тренинзите или часовите;
5. Членовите на правните лица, основните, средните училишта и акредитираните факултети и универзитети, трговските друштва регистрирани

- за обука на пливачи и регистрираните клубови за ватерполо и пливање не можат да останат во базенот без тренер или одговорно лице, кое е одговорно за спроведување на активности, во спротивно секој ученик или пливач ќе биде обврзан да си плати влезница за рекреативно капење.
6. Пливачките патеки кои правните лица, основните, средните училишта и акредитираните факултети и универзитети, трговските друштва регистрирани за обучување на пливачи и регистрираните клубови за ватерполо и пливање ги имаат резервирано по договор, во резервираното време нема да бидат издавани на други посетители за рекреативно капење или на други правни субјекти.
  7. Услугите на Градскиот базен нема да се користат во следните случаи:
    - во денови или часови кои се одржуваат турнири во пливачките базени,
    - во случај на непредвидливи ситуации кога не е можно користење на пливачките базени,
    - кога се одржува настан од културно-забавен карактер или спортски настан на Градскиот базен, или кога резервираниот термин од објективни и технички причини нема да може да се одржи и
    - во период кога на Градскиот базен се врши редовно сервисирање или целосно менување на водата на Отворениот и Затворениот базен;
  8. Потпишувањето на преддоговор за користење на пливачките патеки се врши со раководителот на секторот за управување со пливачките базени и користењето на истите може да започне со потпишување на договор од страна на управителот на субјектот;
  9. Пред започнување со користење на пливачките базени, секој посетител е должен да се обрати на вработените лица за да им се дадат инструкции за користење на базените;
  10. Во Отворениот и Затворениот базен ќе биде дозволен пристап само на лица (капачи) кои знаат да пливаат, на своја лична одговорност;
  11. Сите посетители на Градскиот базен одговараат лично за својата здравствена состојба;
  12. Еден возрасен посетител може со себе да води најмногу 2 (две) малолетни деца;
  13. Лицата под 14 (четиринаесет) години, мораат да бидат под надзор на родител/старател, во спротивно за сите штетни последици одговорноста ја сноси родителот/старателот на малолетните деца;
  14. Лицата со посебни потреби, пливачките базени можат да ги користат исклучиво под надзор на друго лице одговорно за нивната безбедност;
  15. На капачите со отворени и инфицирани видливи рани или инфективна кожна болест, нема да биде дозволен влез во базенот;
  16. Забрането е барање услуги од вработените лица, кои се спротивни на овој Правилник;
  17. Посетителите кои нема да ги почитуваат правилата и одлуките на вработените (спасителите) ќе бидат отстранети од Градскиот базен;
  18. Користењето на Градскиот базен ќе биде дозволено само: за Отворениот базен во соодветни костими за капење, а за Затворениот базен во соодветни костими за капење и капа за капење. Забрането е да се плива во шорцеви без постава и под колена;
  19. Нудизам и топлес се забранети;
  20. Секој посетител е должен пред влезот во Отворениот и Затворениот базен да се иштушира и да помине преку хигиенска бариера;
  21. По влегување на капачите во внатрешниот дел од објектот, забрането е влегување со чевли, патики и сл.
  22. Забрането е внесување на храна, алкохолни пијалоци, оштри и стаклени кршливи предмети;
  23. Забрането е внесување на оружје од било каков тип во објектот на Градскиот базен;

24. Забрането е влегување во базен со гума за цвакање;
25. Забрането е внесување животни во пливачките базени;
26. Забрането е фрлање на отпад, освен на местата кои се означени за тоа;
27. Забрането е скокање во вода, туркање на други лица во вода, попречување на други пливачи, предизвикување кавги или тепачки;
28. Забрането е користење на пливачките базени во алкохолизирана состојба;
29. Пушењето е забрането во секој внатрешен дел од објектот;
30. Забрането е плукање и вршење нужда за време на престојот во базенот (во вода);
31. Сите посетители (рекреативци на базен), при купување на влезница и земање на клуч од шкафче, должни се истиот да го вратат на пријавницата;
32. Корисниците на термини по договор (правните лица, основните, средните училишта и акредитираните факултети и универзитети, трговските друштва регистрирани за обучување на пливачи и регистрирани клубови за ватерполо и пливање), треба да имаат лице/тренер кое зема клучеви од шкафчињата на членовите од неговиот субјект и по завршувањето на терминот задолжително ги враќа клучевите на пријавницата;
33. Корисниците кои ќе изгубат клуч од шкафче должни се истиот финансиски да го надоместат во вредност од 200 денари;
34. Посетителите се должни да ги користат соблекувалната, кабините и тоалетите одделно, со полот означен на вратите;
35. Посетителите се должни да побараат помош од спасителите при евентуални повреди (исекотини, отоци настанати при удар итн.) во просторот определен за давање прва помош;
36. Вработените во пливачките базени не се одговорни доколку настане губење или кражба на некои вредни предмети (накит, мобилен телефон, торба и сл.), кои посетителите ги носат со себе, а истите не ги оставаат на пријавницата на Градскиот базен;
37. Забрането е користење свирчиња или слични справи/уреди за давање на звучни сигнали кои можат да ја попречуваат работата на спасителската служба или друга стручна служба;
38. Забрането е неовластено употребување на предмети за спасување како и опрема за прва помош, апарати за гаснење пожар или друга опрема која на комплексот му служи за вонредни ситуации;
39. Забрането е фотографирање или снимање на посетители без нивно одобрување;
40. Секое лице што ќе го нарушува редот и нема да ги почитува правилата за однесување, предмет на овој Правилник, ќе биде отстрането и нема да му биде овозможен влез на Градскиот базен;
41. Сите настанати штети од страна на сторителите ќе бидат на товар на материјална и кривична одговорност.

Сите овие правила се објавуваат на видно место, огласни табли, веб-портал и на влезната врата на Градскиот базен.

### **III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 4**

За фотографирање или снимање во кругот на комплексот за комерцијални цели, задолжително е потребна дозвола од надлежните вработени лица на Градскиот базен.

Градски базен не превзема никаква одговорност од евентуални штетни последици доколку лицата кои го посетуваат не смеат да се рекреираат поради лична лоша здравствена состојба.

Градски базен не превзема никаква одговорност од евентуални настанати повреди на лицата кои ги користат услугите на пливачките базени, во случај истите да настанат од сопствено неодговорно однесување и постапување на посетителите и непочитување на овој Правилник.

#### **Член 5**

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува од денот на отварањето и пуштањето на Градскиот базен во употреба.

Бр. \_\_\_\_\_  
26.07.2016 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово  
Зоран Дамјановски

---